

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 5

Год. LXI

Понеделник, 24 јануари 2005

Цена на овој број е 320 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
31. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Италија.....	2	41. Одлука за давање согласност на Тарифникот за изменување и дополнување на Тарифникот за висината на одделните надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност	4
32. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и постојан претставник на Мисијата на Република Македонија при Советот на Европа	2	42. Решение за именување претседател, секретар и членови на Националната комисија за изготвување на извештај за Милениумските развојни цели.....	4
33. Одлука за именување претседател и членови на Советот за безбедност на Република Македонија.....	2	43. Решение за определување претставници во Советот на ЈНУ Економски институт – Скопје.....	5
34. Одлука за давање на правото на користење на движни средства (таблети) кои претставуваат потрошен материјал.....	3	44. Решение за определување претставници во Советот на ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп.....	5
35. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2005 година.....	3	45. Решение за определување претставници во Советот на ЈНУ Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.....	5
36. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2005 година.....	3	46. Решение за определување претставници во Советот на ЈНУ Хидробиолошки завод – Охрид.....	5
37. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2005 година.....	3	47. Решение за определување претставници во Советот на ЈНУ Институт за тутун – Прилеп.....	5
38. Одлука за изменување на Одлуката за намалување на цената на становите во општествена сопственост.....	3	48. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Дирекцијата за слободни економски зони – Скопје.....	6
39. Одлука за вежбовни активности на органите на државната управа и на јавните претпријатија.....	3	49. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	6
40. Одлука за престанување и давање на користење на недвижен имот.....	4	50. Решение за именување заменик на директорот на Управата за цивилна воздушна пловидба.....	6
		51. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот управен инспекторат.....	6

	Стр.		Стр.
52. Решение за дополнување на Решение-то за разрешување и именување претседател и членови на Правниот совет	6	60. Одлука од Комисијата за хартии од вредност.....	8
53. Решение за разрешување од должно-ста заменик на директорот на Дирекцијата за слободни економски зони – Скопје.....	7	61. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности...	8
54. Решение за определување претставници во Советот на ЈНУ Институт за македонски јазик – Скопје.....	7	62. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	8
55. Решение за определување претставници во Советот на ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје..	7	Исправка на Правилникот за начинот и условите за регулирање на цени на електрична енергија.....	9
56. Решение за определување претставници во Советот на ЈНУ Земјоделски институт - Скопје.....	7	ЈП Службен весник на Република Македонија	
57. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	7	1. Одлука за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2005 година.....	9
58. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	8	2. Одлука за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2005 година.....	10
59. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	8	3. Одлука за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2005 година.....	10
		Огласен дел	1-100

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

31. Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА

I

Г-ѓа Мирие Рушани, се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Италија, со седиште во Рим.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ број 2
14 јануари 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

32. Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК НА МИСИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ СОВЕТОТ НА ЕВРОПА

I

Д-р Звонимир Јанкуловски, се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и постојан претставник на Мисијата на Република Македонија при Советот на Европа.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ број 3
14 јануари 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

33.

Врз основа на член 84, алинеја 6, член 86 став 1 и 2 и Амандман XIII од Уставот на Република Македонија, донесувам

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

Претседател на Советот за безбедност на Република Македонија е Бранко Црвенковски, претседател на Република Македонија.

II

За членови на Советот за безбедност на Република Македонија се именуваат:

1. д-р Љупчо Јордановски, претседател на Собранието на Република Македонија,
2. д-р Владо Бучковски, претседател на Владата на Република Македонија,
3. Јован Манасијевски, министер за одбрана,
4. Љубомир Михајловски, министер за внатрешни работи,
5. д-р Илинка Митрева, министер за надворешни работи,
6. Муса Џафери,
7. Агрон Буцаку и
8. Гунер Исмаил.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-14
14 јануари 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

34.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/2003) и член 4 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт, во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат ("Службен весник на Република Македонија" бр.61/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.01.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СРЕДСТВА (ТАБЛЕТИ) КОИ ПРЕТСТАВУВААТ ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ

1. Со оваа одлука, се дава правото на користење на движните средства кои претставуваат потрошен материјал – 139 катули таблети Нептанон 5 mg x 20 од Министерството за одбрана и ЈЗО – Психијатриската болница "Скопје" – Скопје.

2. Примопредавањето на движните средства од точка 1 на оваа одлука да се изврши помеѓу Министерството за одбрана и ЈЗО – Психијатриската болница "Скопје" – Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-16/1
17 јануари 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

35.

Врз основа на член 11, став 1, точка 6 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96, 9/97, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.01.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО "СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" ЗА 2005 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило "Службен весник на Република Македонија" за 2005 година бр. 02-4192/1 од 8.11.2004 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија ЦО-Скопје, на седницата одржана на 8.11.2004 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4292/1-04
17 јануари 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

36.

Врз основа на член 11, став 1, точка 6 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр.38/96, 9/97, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.01.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРТ НА ПРОПИСИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2005 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарт на прописи на Република Македонија за 2005 година бр. 02-4194/1 од 8.11.2004 година,

донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија ЦО – Скопје, на седницата одржана на 8.11.2004 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4292/3-04
17 јануари 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

37.

Врз основа на член 11, став 1, точка 6 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр.38/96, 9/97, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.01.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ, АКТИ И НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ ВО СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО "СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" ЗА 2005 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило "Службен весник на Република Македонија" за 2005 година бр. 02-4195/1 од 8.11.2004 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија ЦО – Скопје, на седницата одржана на 8.11.2004 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4292/2-04
17 јануари 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

38.

Врз основа на член 5, став 4 од Законот за продажба на становите во општествена сопственост ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 62/92), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.01.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

1. Во Одлуката за намалување на цената на становите во општествена сопственост ("Службен весник на Република Македонија" бр. 68/92, 5/93, 11/93, 18/93, 59/93, 67/93, 72/93, 6/94, 18/94, 66/94, 36/94, 18/95, 32/95, 46/95, 63/95, 34/96, 23/97, 30/97, 68/97, 18/98, 34/98, 63/98, 24/99, 40/99, 65/99, 1/00, 51/00, 112/00, 51/01, 1/02, 50/02, 1/03, 42/03 и 84/03) во членот 4 зборовите: "31 декември 2004 година" се заменуваат со зборовите: "31 декември 2005 година".

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-68/1
17 јануари 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

39.

Врз основа на член 19, точка 12 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/01 и 5/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.01.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВЕЖБОВНИ АКТИВНОСТИ НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА И НА ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

1. Заради остварување на поддршката и зајакнување на способноста на НАТО Алијансата, да се справи со кризите и да ги усогласи и вгради научените лекции од реалните кризи и операции, да се увежбаат процедурите на

кризниот менаџмент вклучувајќи ја и цивилно-воената соработка, со цел да се сочува и подобри способноста на Алијансата, а со тоа и на Република Македонија да раководи со кризи, во периодот од 26 јануари до 1 февруари 2005 година, под раководство на Главниот штаб на НАТО, Министерството за одбрана на Република Македонија ќе ја организира и спроведе здружената симулациска НАТО вежба "ЦМХ 05" во Министерството за одбрана, во која ќе учествуваат претставници од Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, Министерството за надворешни работи, Министерството за здравство, Министерството за транспорт и врски, Царинската управа и Јавното претпријатие Македонска информативна агенција - МИА.

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбата ќе паднат на товар на Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата за учеството на вежбата ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.19-15/1
17 јануари 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

40.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00 и 12/03) и член 4 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат ("Службен весник на Република Македонија" бр. 61/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.01.2005 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

На Јавното претпријатие за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија му престанува правото на користење на недвижен имот, деловен простор - барака (времен објект) на ул. „Лазар Личеновски“ бр.58, лоциран на КП 5521, КО Центар 1, со површина од 301 м², евидентиран во Имотен лист бр.9314, сопственост на Република Македонија.

Недвижниот имот од став 1 на член 1 на оваа одлука се дава на користење на Министерството за труд и социјална политика без надоместок.

Член 2

Примопредавањето на деловниот простор - барака (времен објект) опишан во член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Јавното претпријатие за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија и Министерството за труд и социјална политика.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.19-113/2
17 јануари 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

41.

Врз основа на член 164, став 4 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03, 85/03 и 96/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.01.2005 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФ- НИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ НАД- МЕСТОЦИ ШТО ГИ НАПЛАТУВА КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. Владата на Република Македонија, дава согласност на Тарифникот за изменување и дополнување на Тариф-

никот за висината на одделните надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност бр. 03-65/2 од 14.01.2005 година, донесен од Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 14.01.2005 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.23-1553/10-04
17 јануари 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

42.

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.01.2005 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ ЗА МИЛЕНИУМ- СКИТЕ РАЗВОЈНИ ЦЕЛИ

1. За претседател, секретар и членови на Комисијата за изготвување на извештај за Милениумските развојни цели се именуваат:

а) за претседател:

- Максуд Али, заменик на министерот за финансии,

б) за секретар:

- Борис Блажевски, државен советник во Министерството за финансии,

в) за членови:

- Саша Андоновски, заменик на министерот за економија;

- Драгољуб Матовски, заменик на министерот за животна средина и просторно планирање;

- Горан Тозија, советник во Кабинетот на Претседателот на Република Македонија;

- д-р Ратка Куљан, државен секретар во Министерството за здравство;

- Ангел Димитров, пратеник во Собранието на Република Македонија;

- Исмет Рамадани, пратеник во Собранието на Република Македонија;

- д-р Тале Герамитчиоски, заменик на министерот за образование и наука;

- д-р Ацо Јаневски, државен секретар во Министерството за труд и социјална политика;

- Петре Митев, државен советник во Министерството за надворешни работи;

- Катерина Констадинова-Даскаловска, директор на Државниот завод за статистика;

- Фроде Мауринг, постојан координатор на Обединетите нации;

- Владимир Милчин, извршен директор на фондацијата Институт отворено општество-Македонија (ФИОМ);

- Владислав Попов, директор на претпријатието "НЕОКОМ"-Скопје;

- Роберт Поповски, генерален секретар на Здружението на новинарите на Македонија.

2. Со именување на претседател, секретар и членови на Националната комисија за изготвување на извештај за Милениумските развојни цели, на досегашните им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.19-14/1
17 јануари 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

43.

Врз основа на член 25 од Законот за научно-истражувачката дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 13/96 и 29/2002) и член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јануари 2005 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СОВЕТОТ НА ЈНУ ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ - СКОПЈЕ**

1. За претставници во Советот на Јавната научна установа Економски институт - Скопје се определуваат:

- д-р Драгољуб Арсовски,
- д-р Хамит Алиу, професор на Југоисточниот европски универзитет - Тетово,
- д-р Благој Спиркоски, професор на Економскиот факултет - Прилеп.

2. Со определувањето на новите претставници во Советот на Институтот на досегашните им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.33-28/1
10 јануари 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

44.

Врз основа на член 25 од Законот за научно-истражувачката дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 13/96 и 29/2002) и член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јануари 2005 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СОВЕТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА - ПРИЛЕП**

1. За претставници во Советот на Јавната научна установа Институт за старословенска култура - Прилеп се определуваат:

- академик Иван Катарџиев,
- д-р Љупчо Ристевски, доцент на Природно-математичкиот факултет - Скопје,
- д-р Виктор Лилик, професор на Филозофскиот факултет - Скопје.

2. Со определувањето на новите претставници во Советот на Институтот на досегашните им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.17-3933/2-04
10 јануари 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

45.

Врз основа на член 25 од Законот за научно-истражувачката дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 13/96 и 29/2002) и член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јануари 2005 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СОВЕТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ЗЕМЈОТРЕСНО ИНЖЕНЕРСТВО И ИНЖЕНЕРСКА СЕИЗМОЛОГИЈА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ "СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ" - СКОПЈЕ**

1. За претставници во Советот на Јавната научна установа Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија при Универзитетот "Св.Кирил и Методиј" - Скопје се определуваат:

- д-р Санде Атанасовски, професор на Градежниот факултет - Скопје,
- д-р Леонид Грчев, професор на Електротехничкиот факултет - Скопје,
- д-р Сулејман Мета, професор на Југоисточниот европски универзитет - Тетово.

2. Со определувањето на новите претставници во Советот на Институтот на досегашните им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.17-3108/4-04
10 јануари 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

46.

Врз основа на член 25 од Законот за научно-истражувачката дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 13/96 и 29/2002) и член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јануари 2005 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СОВЕТОТ НА ЈНУ ХИДРОБИОЛОШКИ ЗАВОД - ОХРИД**

1. За претставници во Советот на Јавната научна установа Хидробиолошки завод - Охрид се определуваат:

- д-р Љупчо Групче,
- м-р Ресми Зибан,
- д-р Михаил Кочубовски, вработен во ЈЗУ Завод за здравствена заштита - Скопје.

2. Со определувањето на новите претставници во Советот на Институтот на досегашните им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.17-3459/5-04
10 јануари 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

47.

Врз основа на член 25 од Законот за научно-истражувачката дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 13/96 и 29/2002) и член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јануари 2005 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СОВЕТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН - ПРИЛЕП**

1. За претставници во Советот на Јавната научна установа Институт за тутун - Прилеп се определуваат:

- д-р Добре Јакимов, вработен во ЈНУ Институт за јужни земјоделски култури - Струмица,
- д-р Трајче Дојчиновски, вработен во Министерство-то за земјоделство, шумарство и водостопанство,
- д-р Јованка Тутеска, професор на Високата медицинска школа - Битола.

2. Со определувањето на новите претставници во Советот на Институтот на досегашните им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.17-3776/2-04
10 јануари 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

48.

Врз основа на член 8 од Законот за слободни економски зони ("Службен весник на Република Македонија" бр. 56/99, 41/2000 и 6/2002) и член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јануари 2005 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА СЛОБОДНИ
ЕКОНОМСКИ ЗОНИ - СКОПЈЕ**

1. Саша Андоновски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Дирекцијата за слободни економски зони - Скопје, поради заминување на друга должноста.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.33-56/1
10 јануари 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

49.

Врз основа на член 162 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.80/93, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 15/2004 и 50/2004) и член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јануари 2005 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И
ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, поради заминување на други должности се разрешуваат:

- Митко Пуреовски,
- Иса Љика.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.33-57/1
10 јануари 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

50.

Врз основа на член 5 од Законот за Управата за цивилна воздушна пловидба ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/95 и 70/2001) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јануари 2005 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА
УПРАВАТА ЗА ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА**

1. За заменик на директорот на Управата за цивилна воздушна пловидба се именува Емилијан Станковиќ, дипломиран правник, раководител на сектор во Агенцијата за млади и спорт.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 33-18/1
10 јануари 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

51.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000 и 44/2002) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јануари 2005 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ДРЖАВНИОТ УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ**

1. Субхи Јакупи се разрешува од должноста директор на Државниот управен инспекторат, орган во состав на Министерството за правда, поради заминување на друга должноста, заклучно со 23 декември 2004 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 33-19/1
10 јануари 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

52.

Врз основа на член 24 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/2003) и член 39 и 42 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 38/2001, 98/2002, 9/2003, 47/2003, 64/2003 и 67/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јануари 2005 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛИ
ЧЛЕНОВИ НА ПРАВНИОТ СОВЕТ**

1. Во Решението за разрешување и именување претседател и членови на Правниот совет број 17-4725/1 од 20 декември 2004 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 95/2004 во точка 2 потточка б) по алинеја 2 се додаваат:

- д-р Сашко Георгиевски, вонреден професор на Правниот факултет-Скопје,
- д-р Борче Давитковски, професор на Правниот факултет во Скопје,
- д-р Арсен Јаневски, професор на Правниот факултет во Скопје,
- д-р Горан Коевски, професор на Правниот факултет во Скопје,
- д-р Дејан Мицковиќ, асистент на Правниот факултет-Скопје,
- Беким Нухија, асистент на Правниот факултет на Универзитетот на Југоисточна Европа-Тетово,
- проф. д-р Блерим Река, декан на Факултетот за јавна администрација на Универзитетот на Југоисточна Европа-Тетово,
- Снежана Станковиќ, генерален секретар на Владата на Република Македонија,
- Никола Стоименовиќ, нотар од Скопје,
- д-р Никола Тупанчевски, доцент на Правниот факултет-Скопје,
- Самоил Филиповски, адвокат од Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 33-40/1
10 јануари 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

53.

Врз основа на член 51 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000 и 44/2002) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јануари 2005 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА
ДИРЕКТОРОТ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА СЛОБОДНИ
ЕКОНОМСКИ ЗОНИ-СКОПЈЕ**

1. Виктор Делов се разрешува од должноста заменик на директорот на Дирекцијата за слободни економски зони-Скопје, поради заминување на друга должност, заклучно со 13 декември 2004 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4660/2-04
10 јануари 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

54.

Врз основа на член 25 од Законот за научно-истражувачката дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 13/96 и 29/2002) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јануари 2005 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО
СОВЕТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ
ЈАЗИК-СКОПЈЕ**

1. За претставници во Советот на Јавната научна установа Институт за македонски јазик-Скопје, се определуваат:

- д-р Виолета Димовска, доцент на Филолошкиот факултет-Скопје,
- д-р Љубица Станковска, вработена во ЈНУ Институт за старословенска култура-Прилеп,
- д-р Илија Велев, вработен во ЈНУ Институт за македонска литература-Скопје.

2. Со определувањето на новите претставници во Советот на Институтот, на досегашните им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 33-25/1
10 јануари 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

55.

Врз основа на член 25 од Законот за научно-истражувачката дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 13/96 и 29/2002) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јануари 2005 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СОВЕТОТ
НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ФОЛКЛОР "МАРКО
ЦЕПЕНКОВ"-СКОПЈЕ**

1. За претставници во Советот на Јавната научна установа Институт за фолклор "Марко Цепенков"-Скопје, се определуваат:

- д-р Весна Чепишева, доцент на Филолошкиот факултет-Скопје,
- академик Али Алиу,
- д-р Антонела Петковска, професор на Филозофскиот факултет-Скопје.

2. Со определувањето на новите претставници во Советот на Институтот, на досегашните им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 33-26/1
10 јануари 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

56.

Врз основа на член 25 од Законот за научно-истражувачката дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 13/96 и 29/2002) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јануари 2005 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СОВЕТОТ
НА ЈНУ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ**

1. За претставници во Советот на Јавната научна установа Земјоделски институт-Скопје, се определуваат:

- д-р Ордан Чукалиев, Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје,
- д-р Сузана Жута-Алиу, професор,
- м-р Киро Докузовски.

2. Со определувањето на новите претставници во Советот на Институтот, на досегашните им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 33-27/1
10 јануари 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

57.

Врз основа на член 37, член 38 и член 41 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00, 34/01, 04/02, 37/02, 31/03 и 85/03), Комисијата за хартии од вредност на својата седница одржана на ден 28.12.2004 година, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. На Еуростандард Банка АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - втора емисија на 9.000 обични акции во вкупна вредност на емисијата од 9.000.000 евра односно во денарска противвредност од 552.098.700 денари по среден курс на НБРМ на денот на донесување на ова решение.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлука за втора емисија на акции бр. 03-127 од 14.12.2004 година на Еуростандард Банка АД Скопје.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од истекот на рокот за реализација на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар на надлежниот суд.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен веднаш по уписот на зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар на надлежниот суд да поднесе барање до Централниот Депозитар за хартии од вредност АД Скопје за регистрација на акциите.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од регистрацијата на акциите во Централниот Депозитар за хартии од

вредност АД Скопје до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

7. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-1882/4 Комисија за хартии од вредност
28 декември 2004 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

58.

Врз основа на член 37, 38 и 41 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03 и 85/03), Комисијата за хартии од вредност на својата седница одржана на 28.12.2004 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На Охридска банка АД Охрид се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - осма емисија на 15.000 обични акции во вредност од 39.750.000 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање С.О. бр. 02-1498/12 од 26.03.2004 година.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен продажбата на акциите од точка 1 од ова решение да ја врши исклучиво по пат на јавна понуда. Не се дозволува зголемување на основната главнина од средства на друштвото или друг начин на зголемување на основната главнина, освен зголемување на основната главнина по пат на нови уплати на акции што се издаваат по пат на јавна понуда.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен по истекот на рокот за користење на правото за првенствено купување на акциите да објави во најмалку еден дневен весник и да ја извести Комисијата за хартии од вредност за бројот на запишаните и уплатени акции од постојните акционери кои го искористиле правото за првенствено купување.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од истекот на рокот за реализација на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар на надлежниот суд.

6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен веднаш по уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар на надлежниот суд да поднесе барање до Централниот Депозитар за хартии од вредност АД Скопје за регистрација на акциите.

7. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од регистрацијата на акциите во Централниот Депозитар за хартии од вредност АД Скопје до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

8. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

9. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-1812/5 Комисија за хартии од вредност
28 декември 2004 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

59.

Врз основа на член 110 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03 и 85/03), Комисијата за хартии од вредност на својата седница одржана на 28.12.2004 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на Смилевски Димче, економист од Скопје, бул. “АСНОМ“ бр. 16-1/8, за директор на Брокерската кука Мак Брокер АД Скопје.

2. Решението за согласност за именување на Смилевски Димче за директор на Брокерската кука Мак Брокер АД Скопје престанува да важи со денот на разрешување од функцијата директор на Брокерската кука.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 08-1619/6 Комисија за хартии од вредност
28 декември 2004 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

60.

Врз основа на член 163 став 1 точка 3 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/2000, 103/2000, 34/2001, 4/2002, 37/2002, 31/2003 и 85/2003), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 28.12.2004 година, донесе

ОДЛУКА

1. Правилникот за објавување на формата и содржината на делот од ревидираниот финансиски извештај број 03-392/1 од 15.03.2002 година донесен од Комисијата за хартии од вредност и објавен во “Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/2002, се става вон сила.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување и истата ќе има важење со денот на објавување во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 03-1880/2 Комисија за хартии од вредност
28 декември 2004 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

61.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите (“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Чешиново - Општина Чешиново.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во “Службен весник на Република Македонија”.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Чешиново, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето (“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-297/1 Директор,
18 јануари 2005 година **Бисера Јакимовска**, с.р.
Скопје

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

62.

Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 47/97, 40/99, 98/00, 94/02 и 38/03), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02 и 24/03), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01 и 21/03), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 24.01.2005 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтни деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини

- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)

б) Дизел гориво

- Д (ДИЗЕЛ)

в) Масло за горење

- екстра лесно (ЕЛ)

г) Мазут

- М - 1 (М)

- М - 2

ден/лит.

до 19,154

до 18,972

до 19,396

ден/лит.

до 21,627

ден/лит.

до 22,408

ден/кг.

до 11,078

до 11,052

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтни деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтни деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини

- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)

б) Дизел гориво

- Д (ДИЗЕЛ)

в) Масло за горење

- екстра лесно (ЕЛ)

г) Мазут

- М - 1 (М)

- М - 2

ден/лит.

до 56,50

до 53,00

до 53,50

ден/лит.

до 44,50

ден/лит.

до 34,50

ден/кг.

до 13,662

до 13,631

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтни деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката „г“ и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
МБ-96 (ПРЕМИУМ)	56,00	55,50	55,00
БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	52,50	52,00	51,50
БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	53,00	52,50	52,00
Д-ДИЗЕЛ	44,00	43,50	43,00
ЕЛ-ЕКСТРА ЛЕСНО	34,00	33,50	33,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот М-1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените на мазутот М-1 и М-2 важат франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цените за мазутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за превоз од 0,40 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини

- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)

б) Дизел гориво

- Д (ДИЗЕЛ)

в) Масло за горење

- екстра лесно (ЕЛ)

г) Мазут

- М - 1 (М)

- М - 2

ден/лит.

25,127

22,343

22,343

ден/лит.

12,485

ден/лит.

3,229

ден/кг.

0,100

0,100

Член 4

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
МБ-96 (ПРЕМИУМ)	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	3,200	2,776	2,353	1,929
Д-ДИЗЕЛ	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ-ЕКСТРА ЛЕСНО	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1	0,400	0,400	0,400	0,400
МАЗУТ М-2	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 25.01.2005 година.

Бр. 02-43/1
24 јануари 2005 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

По извршеното проверување на изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Правилникот за начинот и условите за регулирање на цени за електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2004) е направена техничка грешка поради што се дава следната

**И С П Р А В К А
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА**

Во Правилникот за начинот и условите за регулирање на цени на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2004) во членот 4, во ставот 1, зборовите: „во смисла на став 1 од овој член“ се бришат.

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

**ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1.

Врз основа на член 19 став 2 точка 8 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 9/97, 6/02 и 40/03) и член 21 став 2 алинеја 10 од Статутот на ЈП Службен весник на РМ, Управниот одбор, на седницата одржана на ден 08.11.2004 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА
ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО
„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА“ ЗА 2005 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука се утврдува цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2005 година.

Член 2

Цената на годишната претплата за 2005 година на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за домашни правни и физички лица се утврдува на 9.200,00 денари, со можност за плаќање на рати.

Член 3

Цената на годишната претплата за 2005 година, на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за правни и физички лица со седиште или живеалиште во странство се утврдува на 295,00 EUR.

Член 4

За претплатниците од член 2 на оваа одлука, кои ќе изразат желба во текот на 2005 година да го зголемат односно намалат бројот на службеното гласило „Службен весник на РМ“ или да се претплатат во текот на 2005 година за пократок период од 12 месеци цената се утврдува на 920,00 денари на месечно ниво.

Член 5

Во цената утврдена во член 2 и 4 од оваа одлука е пресметан и данокот на додадена вредност.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“, а ќе се објави по давањето согласност од Владата на Република Македонија, со примена од 01.01.2005 година.

Бр. 02-4192/1
8 ноември 2004 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ванчо Марковски, с.р.

2.

Врз основа на член 19 став 2 точка 8 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 9/97, 6/02 и 40/03) и член 21 став 2 алинеја 10 од Статутот на ЈП Службен весник на РМ, Управниот одбор, на седницата одржана на ден 08.11.2004 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА
ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2005 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2005 година, во издание на ЈП Службен весник на Република Македонија, Скопје.

Член 2

Цената на годишната претплата за 2005 година на Регистарот на прописи на Република Македонија за домашни правни и физички лица се утврдува на 3.700,00 денари, со можност за плаќање на рати.

Член 3

Цената на годишната претплата за 2005 година на Регистарот на прописи на Република Македонија за правни и физички лица со седиште или живеалиште во странство се утврдува на 90,00 EUR.

Член 4

Во цената утврдена во член 2 од оваа одлука е пресметан и данокот на додадена вредност.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“, а ќе се објави по давањето согласност од Владата на Република Македонија, со примена од 01.01.2005 година.

Бр. 02-4194/1
8 ноември 2004 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ванчо Марковски, с.р.

3.

Врз основа на член 19 став 2 точка 8 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 9/97, 6/02 и 40/03) и член 21 став 2 алинеја 10 од Статутот на ЈП Службен весник на РМ, Управниот одбор, на седницата одржана на ден 08.11.2004 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ
НА ОГЛАСИ, АКТИ И НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕН-
ТИ ВО СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖБЕН
ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА
2005 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2005 година.

Член 2

Цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи кои се објавуваат со надоместок, согласно член 10 од Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во „Службен весник на Република Македонија“, за 2005 година се утврдува со Тарифата за висината на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во „Службен весник на РМ“ за 2005 година, која е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Во цената утврдена во член 2 на оваа одлука е пресметан и данокот на додадена вредност.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“, а ќе се објави по давањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-4195/1
8 ноември 2004 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ванчо Марковски, с.р.

ТАРИФА
ЗА ВИСИНАТА НА ЦЕНАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ, АКТИ
И НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА 2005 ГОДИНА

Р.бр.	ТИП НА ОГЛАС	ШИФРА	ИЗНОС
ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ И АКТИ			
1.	ОСНОВАЊЕ (запишување на друштва и други правни лица)	501	910,00
2.	ПРОМЕНА ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР (за друштва и други правни лица)	502	580,00
3.	УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА КОМФОРТА	503	650,00
4.	УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ЗТД	505	1.160,00
5.	ПОВИСКУВАЊЕ НА ДОВЕРЛИВИ-ЛИКВИДАЦИЈА НА ТД	508	770,00
6.	ДРУГИ ОГЛАСИ ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈА И ТРГОВСКИ ДРУШТВА (позовување за откуп на акции, за стекнато законско учество на акции, позовување поранешни содружници акционери при поседба-сполување на друштва и друго)	509	770,00
7.	ЈАВНИ ПОВИЦИ (за објавена една страна во весникот)	601	6.500,00
8.	ОБЈАВНИ ПОВИЦИ-ОГЛАСИ И ДР. ТЕКСТОВИ СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ТД (за објавена една страна во весникот)	602	6.500,00
9.	ИЗМЕНА-ИСТПРАВКА (КОРЕКЦИЈА) (за објавена една страна во весникот)	603	6.500,00
10.	ЛИСТА НА ЛЕКОВИ (за објавена една страна во весникот)	604	6.500,00

11.	ЦЕНОВНИК-ТАРИФНИК (за објавена една страна во весникот)	605	6.500,00
12.	ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРЕТСТАВНИШТВО НА СТРАНСКИ ЛИЦА	606	1.900,00
13.	ОДЛУКА-И (за објавена една страна во весникот)	608	6.500,00
14.	ПРАВИЛНИК (за објавена една страна во весникот)	609	6.500,00
15.	КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР – СПОГОДБА НА НИВО НА РАБОТОДАВЕЦ (за објавена една страна во весникот)	610	6.500,00
16.	СООПШТЕНИЕ, ИЗВЕСТУВАЊЕ (за објавена една страна во весникот)	612	6.500,00
17.	РЕШЕНИЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА НОТАРИ (за објавена една страна во весникот)	613	6.500,00
18.	КОНКУРС за подигање коларски испити (за објавена една страна во весникот)	614	6.500,00
19.	ИНВЕШТАЈ ЗА ГОДИШНА СМЕТКА, БИЛАНС НА УСПЕХ, БИЛАНС НА СОСТОЈБА (за објавена една страна во весникот)	617	6.500,00
20.	СТАТУТ-И, СТАТУТАРНА ОДЛУКА (за објавена една страна во весникот)	618	6.500,00
21.	КОНКУРС ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА НОТАРИ (за објавена една страна во весникот)	620	6.500,00
22.	ОДЛУКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА ДРУШТВОТО	621	650,00
23.	ОДЛУКА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА ДРУШТВОТО	622	650,00
24.	ОТВОРЕН-И ПОВИК-ЦИ (за објавена една страна во весникот)	628	6.500,00
25.	ПОНИШТУВАЊЕ –СТОРНО (за објавена една страна во весникот)	629	6.500,00
26.	МЕГУНАРОДЕН КОНКУРС, ПОВИК (за објавена една страна во весникот)	630	6.500,00
27.	ОГЛАС (за објавена една страна во весникот)	634	6.500,00
28.	ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЦИГАРИ	636	2.600,00
29.	ПЛАН, СПОГОДБА ЗА ПРИСОЕДИНУВАЊЕ, СПОЛУВАЊЕ НА ДРУШТВА (за објавена една страна во весникот)	640	6.500,00
30.	ОГРАНИЧЕН ПОВИК (за објавена една страна во весникот)	641	6.500,00
31.	ДОПОЛНУВАЊЕ (за објавена една страна во весникот)	642	6.500,00
32.	ПЛАН, СПОГОДБА ЗА ПОДЕЛБА НА ДРУШТВА (за објавена една страна во весникот)	643	6.500,00
33.	СУДСКИ ОГЛАС-И	700	650,00
34.	ЛИКВИДАЦИЈА	701	770,00
35.	СТЕЧАЈ	702	770,00
36.	РЕГИСТРАЦИЈА НА ЗДРУЖЕЊИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ	705	650,00
37.	СУДСКИ ОГЛАС ЗА ЈАВНА ПРОДАЖБА-ЛИЦИТАЦИЈА	706	650,00
38.	ПРЕСТАНОК-ЛИКВИДАЦИЈА НА ТД (УПИС НА ЛИКВИДАТОР)	708	770,00
39.	РЕГИСТРАЦИЈА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ	709	650,00
40.	НОТАРСКИ ОГЛАСИ	801	650,00
41.	ОГЛАС ЗА ЗАСНОВАЊЕ НА ЗАЛОГ (по Законот за договорен залог)	802	900,00
42.	ОБЈАВА ЗА ИЗВРШЕНА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЗАЛОГ (по Законот за договорен залог)	803	900,00
43.	ПРЕСТАНОК ЗА ВРШЕЊЕ САМОСТОЈНА ЗАНАЕТЧИНСКА ДЕЛНОСТ	200	250,00
ОБЈАВУВАЊЕ НА НЕВАЖЕЖКИ ДОКУМЕНТИ			
1.	ЛИЧНИ КАРТИ	100	200,00
2.	ПАСОШИ		
	-за државјани на РМ со жителиште во земјата	101	250,00
	-за државјани на РМ со жителиште во странство*	101	(15 EUR)
3.	ЧЕКОВИ ОД ТЕКОВНА СМЕТКА	102	125,00
4.	РАБОТНА КНИШКА	103	125,00
5.	ВОЕНА КНИШКА	104	125,00
6.	ЧЕКОВНА КАРТИЧКА	105	125,00
7.	СВИДЕТЕЛСТВО-А	106	125,00
8.	УЧЕНИЧКА КНИШКА	107	125,00
9.	ИНДЕКС	108	125,00
10.	ДОЗВОЛА ЗА ПОСЕДУВАЊЕ НА ОРУЖЈЕ	109	125,00
11.	ДИПЛОМА	110	125,00
12.	СТУДЕНТСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА	111	125,00
13.	ОПШТ ДОКУМЕНТ	112	125,00
14.	ШТЕДНА КНИШКА	113	125,00
15.	ВОЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА	114	125,00
16.	УВЕРЕНИЕ	115	125,00
17.	ДЕРИВНА ШТЕДНА КНИШКА	116	125,00
18.	ДАНОЧНА КАРТИЧКА	117	250,00
19.	ЦЕМТ ДОЗВОЛА	119	250,00
20.	АДР ДОЗВОЛА	120	250,00
21.	СЕРТИФИКАТ	121	390,00
22.	ПОЛИСА	122	125,00
23.	ОРУЖЕН ЛИСТ	125	125,00
24.	РЕШЕНИЕ-ОДОБРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ ЗАНАЕТЧИНСКА ДЕЛНОСТ	301	250,00
25.	РЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА НА ПРЕТСТАВНИШТВО НА СТРАНСКО ЛИЦЕ	302	450,00
26.	РЕШЕНИЕ ЗА КОМПЕНЗАЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО	304	450,00
27.	ПЕЧАТИ (ТРСАЛЕЗЕН ПЕЧАТ, ТРСАЛЕЗЕН ПЕЧАТ И ШТЕМЕНИД, ФАКСИМИЛ)	401	390,00

* Доколку се уплатува во странство, а поради трошоци за банкарска провизија, цената изнесува 15 евра, а доколку се уплатува во РМ цената е 250,00 денари.

П О В И К ЗА ПРЕТПЛАТА НА ИЗДАНИЈАТА ЗА 2005 ГОДИНА

Почитувани корисници на изданијата на ЈП Службен весник на РМ,
Искажувајќи благодарност за соработката во 2004 година, Ве повикуваме на соработка во 2005 година

ПОРАЧКА - ЗАКЛУЧНИЦА ЗА 2005 ГОДИНА

Со оваа порачка – заклучница неотповикливо се претплатувам на:

1. Печатеното издание „Службен весник на РМ“ за 2005 година во _____ (_____) примероци;
(со зборник)
2. Регистар на прописи на РМ за 2005 година во _____ (_____) примероци;
(со зборник)
3. WEB – страницата – издание на Службен весник на РМ, за период од ____ - ____ 2005 до ____ - ____ 200____
година, во _____ (_____) претплатнички акаунти;
(со зборник)
4. CD-ROM комплет изданија за 2001, 2002, 2003 и 2004 година, или поединечно во _____ (_____) комплети – примероци.
(со зборник)

Податоци за претплатникот:

1. Претплатник _____
2. Број на про-фактура _____
3. Број на примероци _____
4. Улица и бр. / п.фак / место _____
5. Жиро сметка _____
6. Банка _____
7. Телефон _____
8. Телефакс _____
9. e-mail _____

Уплатата ќе ја извршам по добиените профактури, на жиро сметка бр. 300000000188798 – ЈП Службен весник на РМ, Скопје, банка – Комерцијална банка.

Место и дата

М.П.

Одговорно лице - нарачател

НАПОМЕНА:

- 1) Цената за претплата на „Службен весник на РМ“ за 2005 година изнесува **9.200,00** денари.
- 2) Цената за претплата на Регистарот на прописи на РМ за 2005 година изнесува **3.700,00** денари.
Регистарот на прописи на РМ е единствено комплетно издание во Републиката на сите прописи со најбрзо тековно ажурирање и овозможува брзо и лесно пребарување на законската и подзаконската регулатива. Излегува на секои два месеци, а секој претплатник со основната влошка добиваgratis кутија-класер.
- 3) „Базата на податоци“ на ВЕБ страницата, во која е вградена целокупната законска и подзаконска регулатива од 1945 година до денес (околу 8000 прописи распоредени во 21 области и 60 подобласти), како и тековното издание на службеното гласило „Службен весник на РМ“ во дигитална форма по следниве цени:
 - За период од 12 месеци, за претплатниците на печатеното издание „Службен весник на РМ“:
 - а) за над десет претплатнички акаунти **4.880,00** денари по акаунт;
 - б) од шест до десет претплатнички акаунти **6.588,00** денари по акаунт;
 - в) од еден до пет претплатнички акаунти **8.540,00** денари по акаунт.
 - За период од 12 месеци, за оние кои што не се претплатници на печатеното издание „Службен весник на РМ“:
 - а) за над десет претплатнички акаунти **9.760,00** денари по акаунт;
 - б) од шест до десет претплатнички акаунти **10.980,00** денари по акаунт;
 - в) од еден до пет претплатнички акаунти **12.200,00** денари по акаунт.
 - За период од 1 месец, цената изнесува **1.400,00** денари по претплатнички акаунт.

Прописите од Базата на податоци може да се печатат, со исклучок на прописите и интегралното издание на весникот од тековната година.

- 4) CD-ROM изданијата, во кои се содржани сите прописи издадени во 2001, 2002, 2003 и 2004 година (односно интегрално се содржани изданијата на службеното гласило „Службен весник на РМ“) по следните цени:
 - за комплет изданија (2001, 2002, 2003 и 2004 година) – **5.000,00** денари;
 - за поединечно издание – **1.500,00** денари по примерок.

Сите цени се со пресметан ДДВ.

Ве молиме порачката – заклучница, потпишана и заверена од овластено лице, да ја испратите на адреса: ЈП Службен весник на РМ, бул. „Партизански одреди“ бр. 29 или на п.фак 51, 1000 Скопје.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.